



## ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕА ЗА ОХРИД КАКО ГРАД СО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

### ТЕМА: „КОГА БИ ИМАЛЕ САМО ЕДЕН ДЕН ВО ГРАД СО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“

Општина Охрид објавува Јавен повик за изработка на видеа на тема : “Кога би имале еден ден во град со културно наследство”, во рамки на организацијата на градови со природно и културно наследство “ORGANIZATION OF WORLD HERITAGE CITIES “ (OWHC).

OWHC оваа година го спроведува петтото издание на интернационалниот натпревар за видео продукција.

Овој натпревар е наменет за две групи на млади луѓе и тоа : првата група се однесува на **млади од 14 до 17 години, а втората од 18 до 21 година.**

Градовите кои се регистрирани во OWHC мрежата се поканети да продуцираат видео во времетраење најмногу до 5 минути на тема “ Кога би имале само еден ден во град со природно и културно наследство” и истото треба да биде објавено на Youtube channel на OWHC мрежата.

#### 1. Целите на натпреварот за најдобро видео се:

- Да им помогне на младите да стекнат подобро знаење и свест за природното и културното наследство;
- Да развие подобро чувство за припадност и гордост, земајќи го во предвид наследството ;
- Да им овозможи на младите луѓе да се изразат преку нивна визија и поглед кон наследството, генерално, како и на тоа од нивниот град;
- Да се осигура дека се инволвирани во мерките за зачувувачки и подобрувачки пристап на OWHC за градовите кои се сметаат за богатство на човештвото.



O V P M  
O W H C  
O C P M



## 2. Тема: „Кога би имале еден ден во град со културно и природно наследство“

### Прашања на кои треба да се обрне посебно внимание при обработка на темата:

- Што би посетиле?
- Кои се најважните места или точки од ваша гледна страна кои заслужуваат да бидат посетени во еден ден?
- Кои се најважните елементи кои турист во својот еднодневен престој не смее да ги пропушти, а кои ги опфаќаат најзначајните моменти од историјата на градот?

## 3. Предвидени награди:

- Сертификати ;
- Една награда во износ од 1.500 долари за победниците од старосната група од 14 до 17 години;
- Една награда во износ од 3000 долари за победниците од старосната група од 18 до 21 година;
- Промовирање на победничкото видео на OWHC веб страната и на Светскиот конгрес на градови со природно и културно наследство.

## 4. Услови за аплицирање:

### Услови за учество кои треба да ги исполнуваат апликантите:

- Да се исполнати критериумите за возраст (Во моментот на аплицирање апликантите да ги имаат исполнато горенаведените услови 14-17 или 18-21) ;
- Да има солидно познавање на англиски, француски или шпански јазик, односно барем еден од работните јазици на OWHC;



O V P M  
O W H C  
O C P M



- Да има адреса на живеење во Охрид и регионот.

#### I. Услови кои треба да ги исполнува видео – записот :

- Видеата не смеат да надминат времетраење од 5 минути;
- Видеата мора да прикажат визуелни елементи на градот и да не бидат оптоварени со текстови ;
- Звучни ефекти и музика (со текст и без) се дозволени;
- **Задолжително е во видеото да се интегрира текст и/или наративен дел** (без претерување) на еден од трите работни јазици на ОВНС: француски, англиски или шпански;
- Видеата кои се поднесени без текст или наративен дел нема да бидат прифатени;
- Младите учесници треба да ни ја прикажат нивната визија;
- Видеата направени со камкордер, камера, компјутер или мобилен телефон се прифатливи .

**ЗА ЛОКАЛНИОТ ДЕЛ:** Видеото треба да се поднесе и преку Youtube, со акаунт од младиот продуцент.

**ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ДЕЛ:** Видеото мора да биде конвертирано во формати поддржани од Youtube, т.е. WMV(Windows Movie Maker, Windows Media Player, итн);AVI, (Audio Video Interleave); MOV (iMovie); MPG (Quick Time video format), затоа што **задолжително** ќе биде презентирано на ОВНС Youtube каналот (важи само за победничките видеа).

- Задолжително е видеото да има наслов кој не е копиран ,односно мора да биде поразличен од насловот на натпреварот или темата.

#### 5. Поднесување на апликација:

**Видеата треба да се поднесат најдоцна до 11.01.2019 во оригинален формат (на CD/DVD) и пропратно писмо со лични податоци на апликантот, во затворен**



O V P M  
O W H C  
O C P M



плик , секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот во општинската архива или по пошта, на следната адреса:

Ул. “Димитар Влахов”, бр. 57, 6000 Охрид

Со назнака: ЗА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕА ЗА ОХРИД  
КАКО ГРАД СО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.

Повеќе информации на следниот линк:

[https://www.ovpm.org/en/video\\_competition](https://www.ovpm.org/en/video_competition)

**Контакт:**

Одделение за култура

Општина Охрид - 046/262 – 492

**ОПШТИНА ОХРИД**  
Градоначалник



O V P M  
O W H C  
O C P M



**Д-р Јован Стојаноски**

---



O V P M  
O W H C  
O C P M